

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****НА****Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –
извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2024 година
Извештај за сеопфатна добивка	2024 година
Извештај за готовинските текови за	2024 година
Извештај за промените на главнината за	2024 година
Белешки кон финансиските извештаи	
Годишна сметка за	2024 година
Годишен извештај за работењето за	2024 година



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар

Извештај за финансиските извештаи

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар – продолжение**

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар, заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Тетово 13.06.2025

Овластен ревизор

Бојана Апостоловска



БЕНД Ревизија и консалтинг ДОО Тетово

Управител Ненад Апостоловски

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024

НА

**Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз –
извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар**

СОДРЖИНА:

Извештај за сеопфатна добивка за	2024 година
Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември	2024 година
Извештај за паричните текови за	2024 година
Извештај за промените на главнината за Белешки кон финансиските извештаи	2024 година

Февруари 2025 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршува на 31, Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	4	439,324	575,785
Останати оперативни приходи (добивка)	5	80,577	1,130
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		151,714	80,855
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	(367,675)	(375,311)
Набавна вредност на стоки и материјали	8	(18,091)	(11,710)
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	(19,111)	(17,924)
Трошоци за депрецијација и амортизација	11	(26,455)	(29,505)
Вредносно усогласување	13	-	(3,597)
Нематеријални трошоци од работењето	12	(26,108)	(25,901)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	14	(10,974)	(16,159)
Плати и надомести	10	(55,715)	(54,623)
Добивка/загуба од оперативно работење		147,487	123,039
Финансиски приходи	6	20,533	608
Финансиски расходи	15	(1,481)	(1,065)
Добивка/загуба пред оданочување		166,539	122,582
Данок од добивка	16	(13,830)	(12,471)
Добивка/загуба од редовно раб. по оданочување		152,710	110,112
Добивка/загуба за годината		152,710	110,112
Број на акции:	17	1,597	1,597
Заработка по акција (во парични единици)	17	95.623	68.949

28.02.2025

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор _____ Сметководител _____

Белешките кон финансиските извештаи се интегриран дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)**

Позиција	Белешка	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		245,858	224,689
Материјални средства	18	245,549	224,380
Долгорочни финансиски средства	19	308	308
Тековни средства		1,215,402	946,938
Залихи	20	511,663	359,376
Побарувања за аванси во земјата	21	35,467	54,798
Парични средства и еквиваленти на парични средства	22	107,767	90,476
Побарувања од купувачи	24	552,619	423,488
Побарувања од поврзани субјекти	23	7,094	7,094
Краткорочни финансиски вложувања	27	150	150
Побарувања од државата и други институции	25	0	9,829
Побарувања од вработените	26	640	1,726
ВКУПНА АКТИВА		1,461,259	1,171,626
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		950,389	797,680
Запишан основен капитал	ПГ	25,547	25,547
Ревалоризациона резерва	ПГ	3,704	3,704
Резерви	ПГ	248,279	202,238
Акумулирана добивка/загуба	ПГ	520,150	456,079
Добивка за финансиската година	БУ	152,710	110,112
Долгорочни обврски	28	7,219	20,184
Тековни обврски		503,651	353,763
Обврски спрема добавувачи	29	285,631	197,506
Обврски за аванси депозити и кауции	30	182,795	133,781
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	31	21,380	14,931
Обврски према вработените	32	7,302	7,170
Останати краткорочни обврски и останати резервирања	33	295	283
Краткорочни финансиски обврски	34	6,247	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	35	-	91
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1,461,259	1,171,626

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Белешките кон финансискиите извештаи се интегриран дел од финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со истите

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
за годината која завршува на 31,12,2024 и 31,12,2023 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	61,083	59,839
Нето добивка/загуба после оданочување	152,710	110,112
Амортизација	26,455	29,505
Амортизација на продадени и расходувани средства	(10,550)	(1,877)
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(152,287)	(69,523)
Побарувања од поврзани друштва	0	0
Побарувања од купувачи	(129,131)	(43,597)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	19,330	(24,341)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	9,829	5,331
Побарувања од вработените	1,086	(96)
Останати краткорочни побарувања	0	0
Краткорочни финансиски средства	0	500
Обврски спрема добавувачи	88,125	(32,735)
Обврски за аванси, депозити и кауции	49,015	74,319
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата	324	112
Обврски кон вработените	132	(339)
Тековни даночни обврски	6,125	12,471
Останати краткорочни обврски	12	0
ПВР	(91)	0
Готовински текови од инвестициони активности	(37,074)	(17,982)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(50,086)	(35,632)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	13,012	17,650
Готовински текови од финансиски активности	(6,718)	(15,000)
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	(12,965)	(15,000)
Зголемување/намалување на обврски по заеми и кредити	6,247	-
Зголемување/намалување на паричните средства	17,291	26,856
Парични средства на почеток на годината	90,476	63,620
Парични средства на крајот на годината	107,767	90,476

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор

Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Извештај за промена на главнината на 31.декември 2024

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревалоризирана вредност	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024	25,547	456,079	110,112	202,238	3,704	797,680
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	25,547	456,079	110,112	202,238	3,704	797,680
Промени на капиталот за 2024						
Вкупна сеопфатна добивка за годината			152,710			152,710
Трансфер/пренос на задржана добивка		64,071	(110,112)	46,041		-
Состојба на 31 Декември 2024	25,547	520,150	152,710	248,279	3,704	950,389
Состојба на 1 јануари 2023	25,547	456,079	10,325	191,913	3,704	687,568
Промени на капиталот во 2023						
Вкупна сеопфатна добивка за годината			110,112			110,112
Трансфер/пренос на задржана добивка			(10,325)	10,325		-
Состојба на 31 Декември 2023	25,547	456,079	110,112	202,238	3,704	797,680

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери согласно со акционерска книга со вкупна основна главнина од 408,273,00 евра

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото

Извршен Директор _____ Сметководител _____

Бележките кон финансиските извештаи се интегриран дел од финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив : Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар

Дејносѝ и вработѝени:

Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз – извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар регистрирано според решение на Централен регистар на РМ на 14,02,2006 и е еден од капацитетите во Република Северна Македонија за Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место.

Број на вработени на 31.12. 2024 година: 66 (2023: 70)

Седишѝе:

Седишѝеѝто на друшѝивоѝто се наоѓа на ул Браќа Ѓиноски ББ Гостивар, Гостивар

Маѝичен број: 5156432

Дејносѝ: 42,990 Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место

Основачи и одѝговорносѝ:

Основач на друштвото согласно решението за регистрација се акционери според акционерска книга.

Вкупно издадени акции	1597
Номинална вредност на една акција во евра	255.65
Вкупен номинален капитал во евра	408273,05

Акционери со над 5% од вкупниот број на акции:

Акционери со повеќе од 5% од номиналниот акпита	Број на акции	%
Александар Силкоски	1405	87,98 %

Овластувањето и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување:

- Генерален директор и Извршен член на Одборот на директори Александар Силковски.

Неизвршни членови на Одборот на директори се Арсеније Лефкоски- Претседател на Одбор на директори, Валентина Силкоска, Даниела Силкоска и Филип Силкоски.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република С. Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република С. Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република С. Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република С. Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2023 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Изведување на градежни работи

Приходите од градежни работи се искажуваат во висина на ситуациите или . фактурите, издадени на, и потврдени, како од инвеститорите, така и од надзорот, кои се однесуваат на извршената работа по договори за градба во текот на годината, намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти.

Друштвото ги води своите сметководствени евиденции во согласност со локалните барања според кои приходите се евидентираат врз основа на ситуации издадени на инвеститорите и кои кореспондираат со фактичкиот обем на завршена работа, потврдени од страна на надзорот. Фактички настанатите трошоци се евидентираат наспроти овие приходи.

Во процесот на усогласување на финансиското известување со барањата на МСС 11 прифатени во Република С. Македонија - Договори за градба, воведен е систем на проверка на висината на погоре искажаниот приход за секој договор за градба чие што извршување е во тек на денот на билансот на состојба, согласно степенот на довршеност, поради што, воспоставени се евиденции за планираните и остварени:

- Трошоци кои директно се однесуваат на определен договор;
- Трошоци кои се припишуваат на договорената активност, општо земено, и можат да се алоцираат на договорот и
- Други трошоци кои конкретно се наплаќаат од инвеститорот, според

условите од договорот.

3.1.2. Приходите од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските рабати.

Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може веродостојно да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.1.3. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.4. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.5. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.6. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се како следи:

	2024	2023
ЕУР	61.495	61.495
УСД	58.8807	55.6516
ГБП	74.135	70.7612

3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република С. Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.3. Заработувачка по % на удел

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по % на удели. Пресметката на основната заработувачка по удел е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на удели со пондерираниот просечен број на удели во текот на годината.

3.4. Нематеријални и материјални вложувања**3.4.1. Недвижности постројки и опрема****3.4.1.1. Општа објава**

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредува сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	2024	2023	2024	2023
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 20% годишно (2023: 20% годишно).

3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на сировини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

3.8. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република С. Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.12. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на запишани и уплатени удели.

(2) Откупени сопствени удели

Уделите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) удели, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствениите удели се стекнуваат со нивно откупување со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени удели се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствениите удели се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање, како и со нетрговски преноси (залог и сл). Разликата што се јавува при

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

отуѓувањето на сопствените удели помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани удели и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од запишаниот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собирот на содружници.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации и неизвесности**(1) Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

(2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици**3.16.1. Пазарен ризик****а) Ризик од курсни разлики**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република С. Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен..

б) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

в) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

3.16.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.16.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.16.4. Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

3.16.5. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.17. Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република С. Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период. Во иднина се очекува зголемување на обемот на работа и продолжување на својата дејност согласно со принципот на континуитет.

3.19. Финансиски инструменти**3.19.1. Ризик од финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	13,466	20,184
Пари и парични еквиваленти	107,767	90,476
Нето обврски (пари)	- 94,301	- 70,292
Вкупен капитал	950,389	797,680

3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

Средства		Обврски	
Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
-	560	5,164	1,629
		-	-
		-	-
-	560	5,164	1,629

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Евро.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на денарските претворени во девизни салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
ЕУР	(516)	(163)	516	163
УСД				
ГБП				
Нето Ефект	(516)	(163)	516	163

3.19.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	588,087		588,087
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

Во (000) денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања			
Доспеани побарувања			
- до 1 година	478.286		478.286
- од 1 до 3 години			
- над 3 години			

3.19.4 Ризик од промена на каматите

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
- Парични средства	107,767	90,476
- Побарувања од купувачи	588,087	478,286
- Дадени заеми	150	150
- Останати побарувања	7,735	18,650
	703,739	587,562
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
- Обврски кон добавувачи	468,426	331,286
- Останати тековни обврски	28,978	22,476
	497,404	353,763
<i>Каматносни со променлива каматна</i>		
- Кредити од банки	13,466	20,184
	13,466	20,184
	510,870	373,947

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 2% поени		Намалување за 2% поени	
	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Земени кредити	(269)	(404)	269	404
Дадени кредити	3	3	(3)	(3)
	(266)	(401)	266	401

3.19.5. Ризик од ликвидност

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	107,767				107,767
Купувачи		588,087			588,087
Останати побарувања			7,735		7,735
Дадени позајмици			150		150
	107,767	588,087	7,885	-	703,739
Добавувачи		-	468,426	-	468,426
Кредити			6,248	7,219	13,466
Останати обврски			28,978		28,978
	-	-	503,651	7,219	510,870

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

Други објаснувачки белешки

Овие белешки се изразени во 000 денари освен ако не е поинаку наведено.

ПРИХОДИ

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	439,046	559,706
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	279	16,079
ВКУПНО	439,324	575,785

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	6,850	227
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	247
Останати приходи од работењето	73,727	655
ВКУПНО	80,577	1,130

6.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	18,897	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва	16	438
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1,621	170
ВКУПНО	20,533	608

РАСХОДИ

7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	во илјада денари	
	Тековна година	Претходна година
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	342,948	345,134
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	482	679
Трошоци за енергија (за производство)	16,182	9,910
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	8,050	14,232
Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)	12	230
Трошоци за резервни делови, и материјали (за администрација, управа и продажба)	-	2
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за администрација, управа и продажба)	-	5,124
ВКУПНО	367,675	375,311

во илјада денари

8.НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Тековна година	Претходна година
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	18,091	11,710
ВКУПНО	18,091	11,710

во илјада денари

9.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	3,616	1,567
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	749	725
Услуги за одржување и заштита	10,909	12,394
Наем - лизинг	720	639
Комунални услуги	677	601
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	24	84
Останати услуги	2,416	1,915
ВКУПНО	19,111	17,924

во илјада денари

10.ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	53,540	51,995
Останати трошоци за вработените	2,175	2,628
ВКУПНО	55,715	54,623

во илјада денари

11.ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Трошоци за амортизација (за производство)	26,455	29,505
ВКУПНО	26,455	29,505

во илјада денари

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	Тековна година	Претходна година
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	7	133
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	100	70
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	4,811	4,667
Трошоци за спонзорства и донации	211	594
Трошоци за репрезентација	6,030	5,198
Трошоци за осигурување	2,102	1,511
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	788	839
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1,734	393
Трошоци за користење на права (освен наем)	2,765	1,592
Останати трошоци на работењето	7,560	10,903
ВКУПНО	26,108	25,901

во илјада денари		
13.ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	3,597
ВКУПНО	-	3,597

во илјада денари		
14.ОСТАНАТИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	2,768	16,055
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	8,017	-
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	2	-
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	188	79
Останати расходи од работењето	-	25
ВКУПНО	10,974	16,159

во илјада денари		
15.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	Тековна година	Претходна година
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	293	733
Расходи врз основа на курсни разлики од работењето со поврзани друштва	23	324
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	977	8
Останати финансиски расходи	189	-
ВКУПНО	1,481	1,065

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2024	2023
Утврдување на данок на добивка		во 000 денари
Финансиски резултат во БУ	166.539	122.582
Непризнаени расходи за даночни цели	17.797	12.448
Даночна основа	184.336	135.03
Намалување на даночната основа	46.041	10.325
Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	46.041	10.325
Даночна основа по намалување	138.295	124.705
Пресметан данок на добивка	13.830	12.471

17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**а) основна заработувачка по акција**

	2024	2023
		(000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	152.710	110.112
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	152.710	110.112

	2024	2023
Пондериран просечен број на обичните акции	1.597	1,597
Издадени обични акции на 1 јануари	1.597	1,597
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	1.597	1,597

Основна заработувачка по акција (во МКД)	95,623	68,949
---	---------------	---------------

ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

18.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	146,136	287,259	-	433,394
Зголемување		7,377	42,708	50,086
Намалување		13,012	-	13,012
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	146,136	281,624	42,708	470,468
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2024 (тековна година)	41,344	167,670	-	209,014
Амортизација	3,448	23,007		26,455
Намалување		10,550		10,550
Салдо на 31 Декември 2024 (тековна година)	44,792	180,127	-	224,919
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2024 (тековна година)	101,344	101,497	42,708	245,549
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2024 (тековна година)	104,792	119,589	-	224,380
Набавна вредност				
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	146,136	269,276	-	415,412
Зголемување		35,632		35,632
Намалување		17,650	-	17,650
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	146,136	287,259	-	433,394
Исправка на вредноста				
Салдо на 1 Јануари 2023 (претходна година)	37,704	143,683	-	181,387
Амортизација	3,641	25,864		29,505
Намалување		1,877		1,877
Салдо на 31 Декември 2023 (претходна година)	41,344	167,670	-	209,014
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (претходна година)	104,792	119,589	-	224,380
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (претходна година)	108,432	125,593	-	234,026

во илјада денари

19.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Останати долгорочни финансиски средства	308	308
ВКУПНО	308	308

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**ЗАЛИХИ****ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

	во илјада денари	
ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	Тековна година	Претходна година
Суровини и материјали на залиха	15,383	14,922
Суровини и материјали на пат	0	48
ВКУПНО	15,383	14,970

	во илјада денари	
ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ	Тековна година	Претходна година
Ситен инвентар во употреба	15,603	15,444
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	- 15,444	- 15,444
ВКУПНО	160	-

ВКУПНО ЗАЛИХИ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	15,543	14,970
--	---------------	---------------

ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

	во илјада денари	
ПРОИЗВОДСТВО	Тековна година	Претходна година
Производство (изградба) во тек	477,561	323,532
ВКУПНО	477,561	323,532

	во илјада денари	
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	Тековна година	Претходна година
Производи на залиха	18,559	20,874
ВКУПНО	18,559	20,874

ВКУПНО ЗАЛИХИ НА ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ, БИОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	496,120	344,406
--	----------------	----------------

20.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ	511,663	359,376
----------------------------	----------------	----------------

АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

во илјада денари

21.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	35,467	54,798
ВКУПНО	35,467	54,798

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА , ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА

во илјада денари

22.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на трансакциски сметки во денари	81,795	66,083
Парични средства во благајна	39	30
Девизни сметки	25,933	24,363
ВКУПНО	107,767	90,476

во илјада денари

23.ПОБАРУВАЊА ОД ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра и услуги во странство	7,094	7,094
ВКУПНО	7,094	7,094

во илјада денари

24.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	552,619	429,428
Побарувања од купувачи во странство	-	560
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	(6,500)
ВКУПНО	552,619	423,488

во илјада денари

25.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

	Тековна година	Претходна година
Данок на додадена вредност	0	5,976
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	3,853
ВКУПНО	0	9,829

во илјада денари

26.ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од вработените за повеќе исплатена плата и надоместоци на плата и други примања	622	522
Останати побарувања од вработените	19	1,205
ВКУПНО	640	1,726

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И БЕЛЕШКИ ЗА 2024 ГОДИНА

во илјада денари

27.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата	150	150
ВКУПНО	150	150

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ

во илјада денари

28.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	7,219	20,184
ВКУПНО	7,219	20,184

опис	31.12.2024	31.12.2023
КРЕДИТ -ПРО КРЕДИТ БАНКА (ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИСКА БАНКА)	7,208	8,446
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА за машини	2,490	4,425
НЛБ БАНКА	0	597
КРЕДИТ-ПРО КРЕДИТ БАНКА	3,768	6,715
Тековен дел од долгорочни кредити	(6,247)	0
Вкупно	7,219	20,184

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјада денари

29.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	Тековна година	Претходна година
Обврски спрема добавувачи во земјата	280,467	195,876
Обврски спрема добавувачи од странство	5,164	1,629
ВКУПНО	285,631	197,506

во илјада денари

30.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	182,795	133,781
ВКУПНО	182,795	133,781

во илјада денари		
31.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	Тековна година	Претходна година
Обврски за данокот на додадена вредност	11,064	-
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	5,381	12,471
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1,462	1,382
Обврски за персонален данок на доход	1,323	1,079
Обврски за данок на непризнати расходи и помалку искажани приходи	2,150	-
ВКУПНО	21,380	14,931

во илјада денари		
32.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	Тековна година	Претходна година
Обврски за плата и надоместоци на плата	7,258	7,117
Останати обврски спрема вработените	44	53
ВКУПНО	7,302	7,170

во илјада денари		
33.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА	Тековна година	Претходна година
Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	295	283
ВКУПНО	295	283

во илјада денари		
34. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	Тековна година	Претходна година
Краткорочни кредити и заеми во земјата (тековен дел од долгорочни обврски, белешка 28)	6,247	-
ВКУПНО	6,247	-

во илјада денари		
35.ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	Тековна година	Претходна година
Останати пасивни временски разграничувања	-	91
ВКУПНО	-	91

36. ПОВРЗАНИ СТРАНИ (во 000 денари)

Назив	Вид на поврзаност	Вид на деловниот однос	Салдо на 01.01.2024	Должи	Побарува	Салдо на 31.12.2024
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	купувач	338	8,000	0	8,338
Друштво за инженеринг, градежништво и трговија Алекс Александар ДООЕЛ	Друштво основано од мнозински акционер и акционер	добавувач	63,940	0	0	63,940
Друштво за графевинарство производњу и инжењеринг ПЕЛАГОНИЈА АДГВ д.о.о. Београд - Нови Београд	Придружно друштво	Заем	7,094	0	0	7,094
Александар Смилковски	Мнозински акционер	добавувач	265	265	354	354
ПУСЗ ПЕЛА МЕД Гостивар	Сопственост на Друштвото	купувач	0	650	0	650
ПУСЗ ПЕЛА МЕД Гостивар	Сопственост на Друштвото	добавувач-аванси	716	2,300	0	(1,585)

37. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

38. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.



ПЕЛАГОНИЈА
А.Д. ГОСТИВАР

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО
И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ

Друштво за градежништво, производство и инженеринг

УВОЗ-ИЗВОЗ ПЕЛАГОНИЈА АД 1

Бр. 0302-464/1

Гостивар, 22.06.2025 год.

На редовното годишно акционерско собрание на ПЕЛАГОНИЈА АД, Гостивар одржано на ден 25.06.2025 година во Гостивар, по извршеното гласање на предложената четврта точка од дневниот ред беше донесена следната:

ОДЛУКА

За прифаќање на ревизорскиот извештај за 2024 година

образложение

Собранието на акционерите во ПЕЛАГОНИЈА АД, Гостивар, како четврта точка на дневен ред го имаше одобрувањето на годишниот извештај на работењето на АД, за 2024 година, изработен од независни ревизори "Ревизија БЕНД" од Тетово.

По разгледувањето на ревизорскиот извештај и по образложението на истиот, од страна на присутните акционери по пат на гласање беше донесена погоренаведената одлука.

Гостивар, 25.06.2025 година

ПЕЛАГОНИЈА АД, Гостивар

Претседател на собрание

Арсеније Лефкоски



